



# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИ

1830

2

Službeni vезnik SR  
Makedonije91001 Skopje  
fan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Пе:

БЕЛГРАД

БРОЈ 73

ГОД. XLIII

за 1987 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

956.

Врз основа на член 262 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со оваа уредба се определуваат субјектите што се должни да се грижат за безбедноста на воздухопловно пристаниште и се пропишуваат обезбедувањето на воздухопловните пристаништа и плановите на мерки за безбедноста во вонредни случаи, движењето и задржувањето на воздухоплови на воздухопловно пристаниште, натоварувањето и истоварувањето на патници, багаж и стоки и задржувањето и движењето на лица и возила на воздухопловно пристаниште.

##### Член 2

Организацијата на здружен труд за аеродромски услуги односно носителот на правото на располагање со аеродромот, во согласност со овластувањата утврдени со закон, е должна да се грижи за безбедноста на воздухопловното пристаниште.

За безбедноста на воздухопловното пристаниште, покрај носителот на правото на располагање со воздухопловот, се должни да се грижат и организацијата на здружен труд што го снабдува воздухопловот со гориво и мазиво, надлежната служба за контрола на летањето, надлежниот орган за внатрешни работи и надлежниот царински орган на воздухопловното пристаниште, во рамките на своите права и должности, а на мешовит аеродром – и надлежниот орган за народна одбрана.

#### II. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРИСТАНИШТА И ПЛАНОВИ НА МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО ВОНРЕДНИ СЛУЧАИ

##### Член 3

Организациите на здружен труд за аеродромски услуги, односно носителот на правото на располагање со аеродромот е должен да го обезбеди воздухопловното пристаниште од неконтролиран пристап на луѓе, возила и животни и да го ограда со ограда која не може да биде пониска од 1,80 m во зоните без објекти и пречки, односно од 2,20 m во зоните помеѓу објекти.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, оградата во зоните без објекти може да биде висока 1,60 m ако е поставена по должината на каналот или по врвот од насокот со косина со негативен наклон.

Организацијата на здружен труд за аеродромски услуги, носителот на правото на располагање со воздухопловот, организацијата на здружен труд која го снабдува воздухопловот со гориво и мазиво и надлежната служба за контрола на летањето, се должни до го обезбедат односно да го чуваат воздухопловот, објектите и опремата на воздухопловното пристаниште од значење за безбедноста на воздушната пловидба (објектите во кои се сместени уреди што служат за полетување и слетување и за контрола на летањето, пристанишната зграда, енергетските објекти,

складиштето на стоки и гориво, хангарите, маневарските површни, платформите и сл.)

##### Член 4

Надлежниот орган за внатрешни работи, во рамките на своите овластувања, по сопствена иницијатива или по барање на носителот на правото на располагање со аеродромот, односно на организацијата на здружен труд за аеродромски услуги, носителот на правото на располагање со воздухопловот, надлежната служба за контрола на летањето, надлежниот царински орган и органот за народна одбрана и на други органи и организации на воздухопловното пристаниште, како и на сојузниот воздухопловен инспектор, е должен да дава непосредна помош и да презема мерки од своја надлежност за одржување на безбедноста на воздухопловното пристаниште.

##### Член 5

Организациите и органите од член 2 на оваа уредба, во рамките на своите права и обврски, се должни да ги утврдат плановите на мерки за безбедност во вонредни случаи.

Под вонредни случаи, во смисла на оваа уредба, се подразбираат: терористички акции, грабнувања на воздухоплов, саботажи, закани со подметнување на бомба или друга експлозивна направа, подметнувања на запаливи или други материји опасни по животот на луѓето, несреќи на воздухоплови, пожари, елементарни и други непогоди што ги доведуваат во опасност животите на поголем број луѓе и се закануваат со настанување на материјална штета во поголем обем.

Организациите и органите од член 2 на оваа уредба, во рамките на своите права и обврски, се должни да ги утврдат плановите на мерки за безбедност во случаите кога ќе се превезуваат југословенски и странски државници.

Плановите на мерки за безбедност во вонредни случаи содржат особено:

– систем на известување во определен вонреден случај;

– мерки што ги презема организацијата односно органот од член 2 на оваа уредба во определен вонреден случај;

– средства што ќе ги ангажира организацијата односно органот од член 2 на оваа уредба во определен вонреден случај;

– работи и задачи на лицата задолжени за преземање на мерки во определен вонреден случај;

– план на аеродромот и на неговото подрачје.

Со плановите на мерки од став 4 на овој член се определува и одговорното лице во организацијата, односно органот од член 2 на оваа уредба за спроведување на мерките за безбедност во определен вонреден случај.

##### Член 6

Плановите на мерки за безбедност и постапките за нивно спроведување мораат да бидат меѓусебно усогласени.

Усогласувањето се врши преку Советот за безбедност и уредност на воздушната пловидба на воздухопловното пристаниште.

Плановите на мерки за безбедност и постапките за нивно спроведување се задолжителни за сите корисници на услугите на воздухопловното пристаниште, како и за сите лица што ќе се најдат на воздухопловното пристаниште.

### III. ДВИЖЕЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛО- ВОТ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ, ТОВА- РЕЊЕ И ИСТОВАРУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И СТОКИ

#### Член 7

Воздухопловот мора да се движи по маневарските површини и по платформата спрема прописно обележани ознаки на воздухопловното пристаниште, следејќи ја линијата водилка со носното тркало.

#### Член 8

Пред воздухопловот, по слетувањето, по пристанишната платформа, мора да се движи возило на службата за прифаќање и отпрема на воздухоплови, патници и предмети (во натамошниот текст: служба за прифаќање и отпрема).

Возилото од став 1 на овој член мора да биде бојосано со портокалова боја, со црни квадрати полиња со големина 50 x 50 cm, и мора да биде отпремено со ротационо светло во портокалова боја.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако пристанишната платформа е со помали димензии (до пет позиции за паркирање на воздухоплови) возило за прифаќање и отпрема не е потребно.

Заради безбедно движење на воздухопловот, а по барање на надлежната служба за контрола на летањето, односно на водачот на воздухопловот, возилото од став 1 на овој член може да се користи и во други случаи, како и на маневарските површини.

Воздухопловот мора да се движи по упатство на службата за прифаќање и отпрема по пристанишната платформа.

#### Член 9

Ако воздухопловот се задржува на воздухопловното пристаниште подолго од четири часа, ќе се отстрани, по правило, од пристанишната платформа и ќе се паркира на определено и обележено место.

Воздухопловот од став 1 на овој член го отстранува службата за прифаќање и отпрема, освен ако носителот на правото на располагање односно сопственикот на воздухопловот со договор прифатил таква обврска.

#### Член 10

Ако ноќе воздухопловот се задржува на пристанишната платформа, паркиралиште или во хангар, тие објекти односно простории мораат да бидат осветлени.

#### Член 11

Претполетни прегледи на воздухопловот и прегледи на воздухопловот во транзит се вршат по правило на пристанишната платформа.

Поправките на воздухопловот се вршат на места или во хангари определени и обележени за тоа.

Поправките на воздухопловот можат да се вршат ако патниците не се во воздухопловот.

#### Член 12

Товарењето на патници, багаж и стоки во воздухоплов и нивното истоварување од воздухоплов, како и снабдувањето на воздухопловот со гориво се врши само на пристанишната платформа и на определени места.

Воздухопловот не смее да се снабдува со гориво додека патниците се во него или додека се товара или истоваруваат.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, воздухопловот во транзит може да се снабдува со гориво додека патниците се во него ако како гориво се користи керозин, со тоа што службата за прифаќање и отпрема, противпожарната служба и екипажот на воздухопловот мораат да преземат потребни противпожарни и други пропишани мерки за обезбедување.

Ако работите од ст. 1 до 3 на овој член се вршат ноќе, местото на кое се вршат мора да биде прописно осветлено.

#### Член 13

Заради безбедност на патници при товарењето и истоварувањето, на врвот на скалите или на влезот во воздухопловот мора да биде присутен член на екипажот на воздухопловот, а при дното не скалите односно на авиомостот - лице кое за тоа ќе го определи службата за прифаќање и отпрема.

#### Член 14

Опасни или за здравје штетни предмети се товарат во воздухоплов и се истоваруваат од воздухоплов на простор определен за тоа, со противпожарни и други пропишани мерки за обезбедување и под надзор на одговорното лице, во согласност со прописите за превоз на опасни предмети.

#### Член 15

На воздухопловно пристаниште кое не располага со техничка опрема за преглед на патнички багаж и стоки, пред товарењето на патници и багаж во воздухопловот патниците се должни непосредно - визуелно да го идентификуваат својот багаж, односно службата за прифаќање и отпрема да врши идентификација на багажот по системот на нумеричка идентификација.

Неидентификуваниот багаж мора да се издвои и да се држи на определено и обезбедено место.

#### Член 16

Со техничката опрема за преглед на воздухоплови, на патници, на рачен багаж и на неидентификуван багаж ракуваат и прегледот на тие воздухоплови, патници, рачен багаж и неидентификуван багаж го вршат работниците на надлежниот орган за внатрешни работи и на надлежниот царински орган.

Со техничката опрема за преглед на багажот одвоен од патниците и на стоките ракуваат и прегледот на тој багаж и стоки го вршат работниците на организацијата на здружен труд за аеродромски услуги, односно на носителот на правото на располагање со аеродромот кои се стручно оспособени за тоа.

Ако при прегледот на багажот и стоките од став 2 на овој член оправдано се посомнева дека постои опасност за луѓето и имотот, натамошниот преглед и ракување со тој багаж или стоки го преземаат работниците на надлежниот орган за внатрешни работи.

Со неидентификуван багаж можат да ракуваат само работниците на надлежниот орган за внатрешни работи.

Надлежниот орган за внатрешни работи врши преглед на воздухоплови во вонредни случаи по барање на носителот на правото на располагање со воздухопловот и кога ќе оцени дека тоа го бараат причините за безбедност.

#### Член 17

Ако со ист воздухоплов се превезуваат лица во меѓународниот воздушен сообраќај и лица во домашниот воздушен сообраќај, багажот на лицата во домашниот воздушен сообраќај мора посебно да се обележи и одвои.

#### Член 18

Системот на врски и пропишаната сигнализација што се користат меѓу екипажите на воздухоплови, надлежната служба за контрола на летањето и аеродромските служби на воздухопловното пристаниште мораат да обезбедуваат точно, итно и целосно давање на потребни податоци заради безбедно и уредно вршење на работите и известување за сообраќајот на воздухопловното пристаниште.

### IV. ЗАДРЖУВАЊЕ И ДВИЖЕЊЕ НА ЛИЦА И ВОЗИЛА НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ

#### Член 19

Лицата што вршат службени работи на воздухопловно пристаниште, што се движат по пристанишната платформа, по маневарските површини и објектите што се од значење за безбедноста на воздушната пловидба, мораат, за време на вршењето на своите работи, да носат дозвола

за движење и пропишана службена, односно работна облека, со ознака на органот или организацијата во која се вработени и мораат на видно место да го носат пропишаниот знак на идентификација (беу).

Под работи од став 1 на овој член се подразбираат работите: прифаќање и отпрема; пожарникарска служба; служба за брза помош; снабдување на воздухопловот со гориво, мазиво и храна; преглед и одржување на маневарските површини, пристанишната платформа, инсталациите; опремата и другите објекти, уреди и постројки што служат за безбедно полетување, слетување, движење по земјата и престој на воздухоплови воздухопловното пристаниште; одржување на воздухоплови на пристанишната платформа и други дејствија што ги вршат службите за контрола на летањето, органите за внатрешни работи, органите на царинската служба, на службата за метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба и други работи во врска со безбедноста на воздухопловното пристаниште.

Лицата што привремено вршат службени работи на воздухопловното пристаниште се должни да носат знак на идентификација (беу).

Дозволата од став 1 на овој член се издава според прописите со кои се уредува контролата на преминувањето на државната граница и движењето и престојот во граничниот појас.

Знакот на идентификација (беу) од став 1 на овој член го издава органот односно организацијата на здружен труд во која лицето е вработено и за тоа се води евиденција (регистар).

Знакот на идентификација (беу) од став 3 на овој член го издава надлежната служба на органот за внатрешни работи на воздухопловното пристаниште.

#### Член 20

Организацијата на здружен труд за аеродромски услуги, односно носителот на правото на располагање со аеродромот може да врши определени работи од помал обем на маневарските површини ако тие не бараат затворање на аеродромот и ако тоа го одобри надлежната служба за контрола на летањето.

Лицата кои, заради вршење на работите од став 1 на овој член, се задржуваат на маневарските површини, се должни да одржуваат постојана врска со надлежната служба за контрола на летањето, со користење радиостаници и договорени, односно пропишани сигнали, и да се придружуваат кон добиените упатства. За секое излегување на маневарските површини тие лица мораат да прибават одобрение од надлежната служба за контрола на летањето.

#### Член 21

По маневарските површини и на платформата можат да се движат само возила со кои се вршат службени работи и во нив можат да се наоѓаат лица од член 19 ст. 1 и 3 на оваа уредба.

За движењето на возила од став 1 на овој член по маневарските површини мора да се прибави одобрение од надлежната служба за контрола на летањето, со кое се утврдува времето кога возилата можат да се движат по тие површини. Тие возила мораат да бидат снабдени со радиостаница за одржување на постојана врска со надлежната служба за контрола на летањето и опремени со ротационо светло со жолта боја.

#### Член 22

Лицата и возилата што се движат по маневарските површини и по пристанишната платформа не смеат да го загрозуваат движењето на воздухопловите.

Патниците и лицата што вршат определени службени работи мораат да се наоѓаат на безбедно растојание, а опремата и објектите мораат да бидат заштитени од издувни струења што настануваат при маневрирање на воздухопловот.

#### Член 23

На просторот определен за движење на возилата по пристанишната платформа и по маневарските површини возилото може да се движи со брзина до 40 km/h.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, брзината на движењето на возилото по маневарските по-

вршини може да биде и поголема од 40 km/h, ако тоа го бара надлежната служба за контрола на летањето.

Брзината на движењето на возилата, на самоодната опрема и на возилата со влечна опрема при минувањето на воздухопловот не смее да биде поголема од 15 km/h, а на оддалеченост од 15 метри од најистурените делови на воздухопловот брзината не смее да биде поголема од 5 km/h.

Возилата и опремата од став 3 на овој член не смеат по правило да се движат под габаритите на паркираниот воздухоплов, освен ако не се користат за опслужување на воздухопловот.

#### Член 24

Пристанишната зграда мора да има посебни службени минувалишта за домашен и меѓународен сообраќај што ги користат лицата кои по потреба на службата одат на пристанишната платформа или се враќаат од неа (скипажи на воздухоплови, работници на органите за внатрешни работи, царински и инспекциски органи, работници на службата чија работа се врши во пристанишната зграда и сл.).

Воздухопловното пристаниште мора да има и службено минување за возила и лица што вршат службени работи на платформата и на маневарските површини.

#### Член 25

Организацијата на здружен труд за аеродромски услуги односно носителот на правото на располагање со аеродромот е должен да обезбеди по прегледот на патниците и рачниот багаж патниците да не дојдат во контакт со лица што не се подложени на овој преглед.

#### Член 26

Организацијата на здружен труд за аеродромски услуги односно носителот на правото на располагање со аеродромот, како и органот, односно организацијата која е носител на правото на располагање со објектите, инсталациите и уредите, се должни постојано да вршат контрола на лицата и возилата при влегувањето и излегувањето на службените минувалишта.

За задржувањето и движењето на лица и возила на воздухопловното пристаниште, освен задржување и движење на лица во службените простории на органот на управата на воздухопловното пристаниште и во подрачјето на граничниот премин, се грижи организацијата на здружен труд за аеродромски услуги односно носителот на правото на располагање со аеродромот.

#### Член 27

Органите односно организациите од член 26 на оваа уредба се должни со видливи знаци да ги обележат службените и други минувалишта, правците на движењето на лица и возила и да истакнат определени забрани и ограничувања на движењето.

#### Член 28

На воздухопловното пристаниште е забрането држење и носење на оружје, муниција, експлозивни и други опасни материјали, освен во случаите предвидени со посебни прописи.

### V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 29

Со парична казна од 40.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не ги обезбеди односно не ги чува воздухопловите објектите и опремата на воздухопловното пристаниште од значење за безбедноста на воздушната пловидба (член 3 став 3);

2) ако не ги утврди плановите на мерки за безбедност за вонредни случаи или мерките за безбедност во случаите кога се превезуваат југословенски и странски државници (член 5 ст. 1 и 3);

3) ако не ги усогласи плановите на мерки за безбедност и постапките за нивно спроведување со другите организации и органи на воздухопловното пристаниште или

ако не постапува по плановите на мерки за безбедност и по постапки за нивното спроведување (член 6);

4) ако за време на задржувањето на воздухоплови ноќе на пристанишната платформа, паркиралиштето или во хангарот не обезбеди осветлување на тие објекти односно простори (член 10);

5) ако товарењето на патници, багаж и стоки во воздухоплов или нивното истоварување од воздухоплов или снабдување на воздухоплови со гориво не го врши на начинот пропишан со оваа уредба (член 12);

6) ако товарењето на опасни или за здравје штетни предмети во воздухопловот или нивното истоварување од воздухопловот не го врши на просторот определен за тоа или ако не обезбеди противпожарни или други пропишани мерки за обезбедување или ако не го врши под надзор на одговорно лице, во согласност со прописите за превозот на опасни предмети (член 14);

7) ако посебно не го обележи или не го одвои багажот на лицата во домашниот сообраќај кога со ист воздухоплов се превезуваат лица во меѓународниот и домашниот воздушен сообраќај; (член 17);

8) ако не обезбеди системот на врски и пропишаната сигнализација на аеродромските служби со екипажите на воздухоплови и со надлежната служба за контрола на летањето да обезбедуваат точно, итно и целосно давање на потребни податоци и известувања за сообраќајот на воздухопловното пристаниште (член 18);

9) ако не обезбеди лицата што вршат службени работи на воздухопловно пристаниште, кога се движат по пристанишната платформа, по маневарските површини и во објектите што се од значење за безбедноста на воздушната пловидба, за време на вршењето на тие работи да носат пропишана службена односно работна облека, со пропишаните ознаки и знаци на идентификација или ако не обезбеди лицата што привремено вршат службени работи на воздухопловното пристаниште да носат знак на идентификација (бец) - (член 19);

10) ако по маневарските површини и платформата се движат возила со кои не се вршат службени работи или ако во нив не се наоѓаат лица што вршат службени работи на воздухопловното пристаниште или ако по маневарските површини се движат возила без прибавено одобрение од надлежната служба за контрола на летањето или ако тие возила не се снабдени со радиостаница за одржување на постојана врска со надлежната служба за контрола на летањето или ако не се опремени со ротационо светло со жолта боја и со сигнални средства (член 21);

11) ако не обезбеди лицата и возилата да се движат по маневарските површини и пристанишната платформа, така што да не го загрозуваат движењето на воздухоплови или ако не обезбеди патниците и лицата што вршат определени службени работи да се наоѓаат на безбедно растојание и опремата и објектите да бидат заштитени од издувни струења што настануваат при маневрирање на воздухопловите (член 22);

12) ако на просторот определен за движење на возила по пристанишната платформа и по маневарските површини возилото се движи со брзина поголема од брзината пропишана со оваа уредба (член 23);

13) ако не обезбеди постојана контрола на влегувања и излегувања на лица и возила на службените минувалишта (член 26 став 1);

14) ако со видливи знаци не ги обележи службените и другите минувалишта, правците на движење на лица и возила, или не истакне определени забрани и органичувања на движењето (член 27).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорно лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице, односно одговорно лице во органот на општествено-политичката заедница, со парична казна од 5.000 до 100.000 динари.

#### Член 30

Со парична казна од 40.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок носителот на правото на располагање со аеродромот, односно организацијата на здружен труд за аеродромски услуги:

1) ако не го обезбеди воздухопловното пристаниште од неконтролиран пристап на луѓе, возила и животни или ако не го огради на пропишан начин (член 3 став 1);

2) ако пред воздухопловот, по слетувањето, по пристанишната платформа не се движи возило на службата за прифаќање и отпрема (член 8 став 1);

3) ако возилото на службата за прифаќање и отпрема не е бојосано со портокалова боја, со црни квадратни полиња, со големина 50 x 50 cm, и ако не е опремено со ротационо светло во портокалова боја (член 8 став 5);

4) ако при товарењето или истоварувањето на патници, при дното на скалите односно на авио-мостот не обезбеди присуство на определено стручно лице кое за тоа ќе го определи службата за прифаќање и отпрема (член 13);

5) ако пред товарењето на патници и багаж во воздухопловот не обезбеди идентификација на патничкиот багаж, односно ако не обезбеди службата за прифаќање и отпрема да врши идентификација на багажот по системот на нумеричка идентификација, или ако не обезбеди неидентификуваниот багаж да се држи на определено и обезбедено место (член 15);

6) ако без одобрение од надлежната служба за контрола на летањето врши определени работи од помал обем на маневарските површини (член 20 став 1);

7) ако не обезбеди лицата што вршат определени работи на маневарските површини да одржуваат постојана врска со надлежната служба за контрола на летањето со користење на радиостаница и договорени, односно пропишани сигнали или да се придржуваат кон определени упатства (член 20 став 2);

8) ако во пристанишната зграда не обезбеди службени минувалишта за домашниот и меѓународниот сообраќај што ги користат лицата што по потреба на службата одат на пристанишната платформа или се враќаат од неа (член 24 став 1);

9) ако на воздухопловното пристаниште не обезбеди службено минувалиште за возла и лица што вршат службени работи на платформата и на маневарските површини (член 24 став 2);

10) ако не обезбеди по прегледот на патниците и рачниот багаж тие патници да не дојдат во контакт со лица што не се подложени на овој преглед (член 25);

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд за аеродромски услуги, односно носителот на правото на располагање на аеродромот со парична казна од 5.000 до 100.000 динари.

#### Член 31

Со парична казна од 40.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд која е носител на правото на располагање со воздухопловот:

1) ако не управува со воздухопловот по маневарските површини и по платформата според пропишно обележените ознаки или ако со носното тркало не ја следи линијата водилка (член 7);

2) ако по пристанишната платформа не управува со воздухопловот спрема упатството на службата за прифаќање и отпрема (член 8 став 4);

3) ако поправките на воздухопловот не ги врши на места определени и обележени за тоа или во хангари или ако поправките на воздухопловот ги врши кога во воздухопловот се наоѓаат патници (член 11 ст. 2 и 3);

4) ако при товарењето во воздухопловот или истоварувањето на патници од воздухопловот не обезбеди присуство на член на екипажот на воздухопловот на врвот од скалите или на влезот во воздухопловот (член 13).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни одговорното лице во организацијата на здружен труд која е носител на правото на располагање со воздухопловот со парична казна од 5.000 до 100.000 динари.

За дејствијата од став 1 точ. 1 и 2 од овој член ќе се казни и сопственикот на воздухопловот со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

## VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 32

Поставувањето на ограда со пропишана височина од член 3 на оваа уредба мора да биде извршено во рок од две години од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

## Член 33

Одредбата на член 15 став 1 од оваа уредба што се однесува на идентификација на багажот ќе се применува до рокот утврден во член 302 од Законот за воздушната пловидба.

## Член 34

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за безбедноста и редот на воздухопловно пристаниште („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/81).

## Член 35

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 384  
5 ноември 1987 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

## 957.

Врз основа на член 64 став 2 точка 2 а во врска со член 58 од Законот за превозот во меѓународниот друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/80 и 33/87), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ПАТИШТАТА ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА СО ИТАЛИЈАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА СО КОИ СЕ ВРШИ ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Надоместот за патишта за моторни и приклучни возила со италијанска регистрација со кои се врши превоз на стоки на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, изнесува:

- за релации на превоз до 100 километри од граничниот премин - 1.500 италијански лири по тона превезени стоки.

- за релација на превоз над 100 километри од граничниот премин - 2.500 италијански лири по тона превезени стоки.

Секоја започната тона стоки се пресметува како цела тона.

2. За возило за кое сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските ќе издаде дозвола врз основа на член 37 став 6 од Законот за превозот во меѓународниот друмски сообраќај, надоместот утврден согласно на одредбата од точка 1 од оваа одлука се зголемува за 50%.

3. Надоместот за патишта од точ. 1 и 2 на оваа одлука се наплатува во динари, со тоа што динарската вредност на тој надомест се пресметува по курсот што важи за царинене на стоките.

4. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на возила со италијанска регистрација кои вршат превоз во малогранично подрачје утврдено врз основа на член 36 став 2 од Спогодбата за регулирање на друмскиот превоз на патници и стоки склучена меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишана на 27 јули 1860 година („Службен лист на СФРЈ” - Дополток: Меѓународни договори и други спогодби бр. 3/61).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 385  
30 октомври 1987 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

## 958.

Врз основа на член 65 став 1 точка 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните услови во поглед на стручната подготовка, просторните и другите услови што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: организациите и поединци) за пуштање во промет на помошни лековити средства, како и посебните услови за нивното производство, испитување или контрола, и тоа на:

1) препарати за перорална и надворешна употреба во различни фармацевтски форми, што можат да бидат корисни за ублажување на определени состојби (средства за ублажување на различни тегоби, за регулирање на одделни физиолошки функции и слични намени и дејствувања) - (во натамошниот текст: препарати);

2) чаеви и мешаница од чаеви што се подготвуваат од растителни дроги со благо дејство (во натамошниот текст: чаеви и мешаници на чаеви);

3) завоен материјал и средства за шиене рани и за спречување на крвавење (вата и производи од вата, газа и производи од газа, завой, лепливи - адхезиони пластери, хируршки конец, кетгут и други средства за шиене рани и за спречување на крвавење) - (во натамошниот текст: завоен материјал и средства за шиене рани и спречување на крвавење);

4) стоматолошки материјал што непосредно доаѓа во допир со ткивото на усната шуплина (материјал за пополнување и стоматолошка протетика) - (во натамошниот текст: стоматолошки материјал);

5) производи што по хируршки пат се вградуваат во организмот: (вештачки зглобови, срчеви залистоци, електронски стимулатори, медицинирани и немедицинирани интераутерини влошки и други механички средства за заштита од несакана бременост и сл.) - (во натамошниот текст: имплантати);

6) дијагностички средства што не се внесуваат во организмот, а служат за поставување на дијагноза (тест-серуми, дискови за антибиограми, тест-ленти, плочки и сл.) - (во натамошниот текст: дијагностички средства);

7) медицински прибор за еднократна употреба (игли, шприцеви, прибор за трансфузија, инфузија и дијализа, катетери, сонди, контактна амбалажа и сл.) - (во натамошниот текст: медицински прибор за еднократна употреба).

Под пуштање во промет на помошни лековити средства, во смисла на овој правилник, се подразбираат условите за производство, испитување или контрола и продажба на помошни лековити средства.

## Член 2

Организациите и поединци што произведуваат помошни лековити средства заради пуштање во промет мораат да имаат работници со најмалку III степен стручна подготовка кои непосредно изработуваат помошни лековити средства и работници со стручна подготовка од определена струка зависно од видот на помошното лековито средство, под чијшто надзор се примаат, изработуваат, сместуваат, чуваат и издаваат суровините и готовите производи пропишани со овој правилник.

Поединци што пуштаат во промет помошни лековити средства мораат да имаат најмалку IV степен стручна подготовка од соодветна струка зависно од видот на помошното лековито средство.

Работниците од став I на овој член морат да бидат под постојан здравствен надзор.

## Член 3

Организациите и поединци што произведуваат помошни лековити средства од член 1 на овој правилник, ако со овој правилник не е определено поинаку, мораат да имаат простории:

- 1) за прием и складирање на суровини, со простор за карантин на суровини;
- 2) за производство;
- 3) за сместување и чување на готови производи со простор за карантин на готови производи;
- 4) за амбалажа;
- 5) за перее на амбалажа и прибор;
- 6) за санитарни уреди со туш и гардероба.

Ако процесот на производство се одвива во повеќе фази односно ако се користат експлозивни материји, организациите и поединци, покрај просториите од став 1 на овој член, мораат да имаат и простории за привремено сместување на полупроизводите и простории за сместување на лесно запаливи и експлозивни материји.

Ако производството се врши во повеќе простории, тие мораат да бидат меѓусебно поврзани.

## Член 4

Просториите од член 3 на овој правилник мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се од материјал што не е подложен на пукање, растурање и влага и што оневозможува пристап на инсекти и глодачи;
- 2) ѕидовите, подовите и плафоните, да се мазни, зарадн одржување на чистотијата;
- 3) да е обезбедено добро осветление, проветрување, соодветна температура, и влага што се неопходни за непречено производство и исправна работа на уредите;
- 4) да е обезбедена хигиенски исправна вода и отпадните материји да се отстрануваат на хигиенски начин;
- 5) инсталациите и опремата во просториите во кои се врши производство со лесно запалив и експлозивен материјал да се такви да овозможуваат полна безбедност;
- 6) отворите на просториите да имаат заштитни мрежи.

Просториите од став 1 на овој член во кои се врши производство на помошни лековити средства од член 1 точ. 2 до 4 на овој правилник мораат да имаат уреди за отстранување на прашина и други загадувачи.

## Член 5

Опремата за производство на помошни лековити средства мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да е изработена од материјал кој не може неповолно да влијае врз својството на помошното лековито средство;
- 2) да може да се заштити од секое загадување во процесот на производство и по завршувањето на процесот на работа;
- 3) во текот на производството да е обележена со видливи ознаки значајни за сигурноста во производството на помошно лековито средство (назив, број на серија и други податоци).

Опремата од став 1 на овој член мора редовно да се одржува и да се чисти.

## Член 6

Помошните лековити средства можат да содржат состојки односно да бидат произведени од материјал со познат состав и квалитет што се утврдени во Југословенската фармакопеја и југословенските стандарди, како и во фармакопите, прописите и стандардите на други земји и на Светската здравствена организација.

Секоја суровина и помошен материјал што се користат во производството на помошни лековити средства мораат да бидат испитани во сопствената лабораторија или во организацијата на здружен труд овластена за лабораториско испитување на помошни лековити средства и да имаат атест за тој квалитет, што претставува составен дел на производствената документација.

## Член 7

Организациите и поединци мораат да имаат производствен норматив на изработка за секое помошно лековито средство, спецификација на опремата и опис на тех-

нолошката постапка што се применува во процесот на производството.

Еден примерок на спецификацијата од став 1 на овој член го чува работникот под чиј надзор се врши производството и кој им е достапен на органите надлежни за вршење на надзор.

## Член 8

Организациите што вршат испитување на суровини и помошни лековити средства пред пуштањето во промет или контрола на секоја серија на произведено или увезено помошно лековито средство мораат да имаат работници со VII-2 степен стручна подготовка од определена струка, со специјализација зависно од видот на помошното лековито средство, и тоа:

1) од областа на испитувањето на лекови или лековити растенија - за препарати, чаеви и мешаници од чаеви, завоен материјал и средства за шиене рани и за спречување на крвавење;

2) од областа на испитување на лекови - за стоматолошки материјал и имплантати;

3) од областа на испитување на лекови, од биохемијата или од микробиологијата - за дијагностички средства.

Организациите од став 1 на овој член што вршат испитување или контрола на медицински прибор произведен за еднократна употреба и суровини за нивна изработка мораат да имаат работници со VII-1 степен стручна подготовка, со положен стручен испит и со едногодишно искуство во производството или контролата на медицински прибор за еднократна употреба.

## Член 9

Организациите до член 8 на овој правилник зависно од видот на помошното лековито средство, морат да имаат простории:

1) за хемиска односно физичко-хемиска контрола на квалитетот на помошните лековити средства;

2) за контрола на микробиолошката чистотија и за определување на микробиолошката активност на помошните лековити средства;

3) за утврдување на пирогеноста, нештетноста, акутната токсичност и други токсиколошки испитувања;

4) за контрола на фармацевтско-технолошките карактеристики на помошните лековити средства;

5) за стерилизација и асептична работа;

6) за сместување на мострите врз кои се испитува стабилноста и се утврдува рокот на траење, како и посебни простории за сместување на други материјали, суровини и хемикалии;

7) санитарни простории со гардероба.  
Просториите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат и условите од член 4 на овој правилник.

## Член 10

Организациите од член 8 на овој правилник мораат да имаат опрема погодна за изведување на физичко-хемиска, механичко-технолошка, микробиолошка и биолошка контрола на квалитетот на помошните лековити средства по методите пропишани со Југословенската фармакопеја или со методите утврдени во постапката за давање одобрение.

Организациите и поединци што во сопствена лабораторија вршат испитување на помошни лековити средства пред нивното пуштање во промет или контрола на секоја серија на произведено или увезено помошно лековито средство, мораат да ги исполнуваат условите од чл. 8 и 9 на овој правилник и од став 1 на овој член.

## Член 11

Организациите и поединци водат евиденција за секоја произведена серија на производ која ги содржи следните податоци:

1) назив на производот и број на серијата;

2) вкупна маса на произведеното количество и број на пакувања;

3) спецификација на потрошените состојки за таа серија;

4) наод за испитувањето на квалитетот на серијата.

Како една серија на производ се смета количеството произведено во еден технолошки циклус што се определу-

ва со најмал капацитет на произведена опрема и со која се постигнува хомогена целина (уедначена во својствата и квалитетот) и се означува со еден контролен број.

#### Член 12

Организациите и поединци што продаваат помошни лековити средства мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да имаат работници со најмалку IV степен стручна подготовка од соодветна струка зависно до видот на помошното лековито средство и со едногодишно искуство во производството или прометот на помошни лековити средства;

2) да имаат просторија за безбедно сместување и чување на помошни лековити средства, просторија за продажба на помошни лековити средства и просторија со санитарни уреди.

### II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

#### 1. Препарати

##### Член 13

Организациите и поединци што произведуваат препарати мораат да имаат работници под чиј надзор се врши прием на сировини, изработка, сместување, чување и издавање на сировини и готови производи, со најмалку VI-I степен стручна подготовка од фармацевтска, медицинска, биохемиска, хемиска или технолошка струка и со едногодишно искуство во производството односно изработката на лекови или помошни лековити средства.

##### Член 14

Препаратите можат да се пуштат во промет како средства за:

- 1) ублажување на бол;
- 2) ублажување на ревматски тегоби;
- 3) олеснување на искашлување;
- 4) ублажување на кашлица;
- 5) инхалирање;
- 6) дезинфекција на усната шуплина;
- 7) олеснување на тегоби поради кијавица и нацтинка;
- 8) ублажување на нервна напнатост;
- 9) подобрување на виталноста и отпорноста на организмот;
- 10) олеснување на тегоби при воспаление на мочните патишта;
- 11) регулирање и подобрување на варењето на храната;
- 12) регулирање на изметот;
- 13) ублажување на воспалителни појави на кожата и слузокожата на устата;
- 14) зголемување на циркулацијата на крвата во кожата;
- 15) медицинска козметика;
- 16) чистење и одржување на контактните леќи;
- 17) ублажување на тегобите при растројството на функциите на црниот дроб и жолчните патишта;
- 18) ублажување на тегобите за време на менструација и во менструален циклус;
- 19) ублажување на тегобите на растројството при циркулацијата на крвата и работата на срцето;
- 20) ублажување на желудечните тегоби и растројствата.

#### 2. Чаеви и мешаници од чаеви

##### Член 15

Организациите и поединци што произведуваат чаеви и мешаници од чаеви мораат да имаат работници под чиј надзор се врши прием на сировини и изработка и пакување, чување и издавање на сировини и готови производи, со најмалку IV степен стручна подготовка од фармацевтска, медицинска, биолошка, хемиска или технолошка струка и со едногодишно искуство во производството односно во изработката на лекови или помошни лековити средства.

##### Член 16

Чаеви и мешаниците од чаеви можат да се пуштаат и во промет како средства за:

- 1) олеснување на искашлувањето;
- 2) ублажување на кашлицата;
- 3) инхалирање;
- 4) дезинфекција на усната шуплина;
- 5) олеснување на тегобите поради кијавица и нацтинка;
- 6) ублажување на нервна напнатост;
- 7) подобрување на виталноста и отпорноста на организмот;
- 8) олеснување на тегобите при воспаление на мочните патишта;
- 9) регулирање и подобрување на варењето на храната;
- 10) ублажување на тегобите при растројство на функциите на црниот дроб и жолчните патишта;
- 11) регулирање на изметот;
- 12) ублажување на воспалението на кожата и слузокожата на устата;
- 13) медицинска козметика;
- 14) ублажување на тегобите при растројството на циркулацијата на крвата и работата на срцето;
- 15) ублажување на тегобите за време на менструација и во менструален циклус;
- 16) ублажување на желудечните тегоби и растројствата;

#### 3. Завоен материјал и средства за шиене рани и за спречување на крвање

##### Член 17

Организациите и поединци што произведуваат завоен материјал и средства за шиене рани и за спречување на крвање мораат да имаат работници под чиј надзор се врши прием на сировини и производство, сместување, чување и издавање на сировини и готови производи, со најмалку VI-I степен стручна подготовка од текстилна, фармацевтска, технолошка или хемиска струка и со едногодишно искуство во производството на тие средства.

##### Член 18

Организациите и поединци што произведуваат стерилен завоен материјал и средства за шиене рани и за спречување на крвање мораат да имаат и просторија за стерелизација, а по потреба, и простор за работа под асептични услови. Овие просторни мораат да бидат снабдени со филтриран и стерилен воздух под притисок повисок од притисокот во соседните просторини.

##### Член 19

Завоен материјал и средства за шиене рани и за спречување на крвање што доаѓаат во непосреден допир со незаштитено ткиво мораат да бидат стерилни.

#### 4. Стоматолошки материјал

##### Член 20

Организациите и поединци што произведуваат стоматолошки материјал мораат да имаат работници под чиј надзор се врши производство, прием, сместување, чување и издавање на сировини и готови производи, со VII-I степен стручна подготовка од технолошка, хемиска или стоматолошка струка и најмалку со едногодишно искуство во производството или испитувањето на тој материјал.

##### Член 21

Организациите и поединци што произведуваат стоматолошки материјал кој непосредно доаѓа во допир со ткивото на усната шуплина и забите мораат да имаат просторини:

- 1) за прием, складирање и пакување на материјали и сировини, со посебен простор за чување на благородни метали и нивни легури и простор за карантин на производи;
- 2) за леење и топење на метали, печење на цемент, мелење и сееење на прашоци;
- 3) за работа со прашест материјал;
- 4) за сместување на резервна опрема и делови;
- 5) за санитарни уреди со туш и со простор за гардероба.



## Член 22

Стоматолошкиот материјал што непосредно доаѓа во допир со ткивото на усната шуплина и со ткивата на забите не може да содржи состојки што влијаат врз промената на тие ткива и мора да им одговара на стандардите JUS, ISO или FDI.

Стоматолошкиот материјал од став 1 на овој член може да се пушти во промет како:

- 1) цемент за подлоги и постојано цементирање;
- 2) материјал за полнење на кавитети;
- 3) материјал за отпечатоци;
- 4) стоматолошки легури и метали;
- 5) вештачки смоли (полимери) за протетика и ортодонција и нивни производи (вештачки заби);
- 6) керамички материјал;
- 7) материјал за максилофацијална протетика (епитези).

## 5. Имплантати

## Член 23

Организациите и поединци што произведуваат имплантати мораат да имаат работници под чиј надзор се врши прием на суровини и производство, сместување и чување на готови производи со VII-1 степен стручна подготовка и со едногодишно искуство од определена струка зависно од видот на производите или материјалот за нивно производство, и тоа:

- 1) за производи од метал (вештачки зглобови, плочки, клинови, завртки и др.) – од машинска или технолошка струка.
- 2) за производ на пластика – од технолошка или хемиска струка.
- 3) за електронски стимулатори – од електротехничка струка.
- 4) за други имплантати – од медицинска, фармацевтска, физиохемиска или биолошка струка.

## Член 24

Имплантати можат да се произведуваат само од висококвалитетен материјал што е признат и атестиран во согласност со важечките домашни или меѓународни стандарди (JUS, DIN, ISO).

Материјалот што се користи како суровина не смее во допир со ткивото на човечкиот организам да предизвика несакани последици и мора да биде отпорен на дејство на ткивото и телесните течности, не менувајќи ги притоа своите физичките или хемиските особини.

При употреба на електронските стимулатори, струјата мора да биде таква да не предизвикуваат електролиза на телесните течности, ниту оксидациони процеси во телесните течности и во ткивата во допир со метал во онаа мера што штетно би дејствувала врз човечкиот организам.

Електродите што непосредно доаѓаат во допир со живо ткиво мораат да бидат изработени од посебен материјал кој не се раствора во електролити на жив организам, ниту се разградува под влијание на електричната струја што стимулативно дејствува врз определени функции на човечкиот организам.

## Член 25

Имплантите мораат да бидат стерилни.

Амбалажата за пакување на имплантати мора да биде од таков квалитет кој обезбедува стерилност и биокомпатабилност на производот до неговата примена односно до истекот на рокот на неговото траење.

## 6. Дијагностички средства

## Член 26

Организациите и поединци што произведуваат дијагностички средства мораат да имаат работници под чиј надзор се врши прием на суровини и производство, сместување, чување и издавање на суровини на полупроизводи и готови производи со VII-1 степен стручна подготовка и со едногодишно искуство од фармацевтска, биохемиска, хемиска и микробиолошка струка и со положен стручен испит.

## Член 27

Организациите и поединци што произведуваат дијагностички средства мораат да имаат и просторија или простор за работа под асептички услови, снабдени со филтриран и стерилен воздух под притисок повисок од притисокот во соседните простории или простори.

## Член 28

Амбалажата за пакување на дијагностичко средство мора да биде од таков квалитет кој може да обезбедува стабилност и квалитет на производот до неговата примена односно до истекот на рокот на неговото траење.

## 7. Медицински прибор за еднократна примена

## Член 29

Организациите и поединци што произведуваат медицински прибор за еднократна употреба мораат да имаат работници со најмалку IV степен стручна подготовка од фармацевтска, медицинска, биолошка, хемиска или технолошка струка (технологија на пластични маси или обработка на метали), со едногодишно искуство во производството на тој прибор.

## Член 30

Организациите и поединци што произведуваат медицински прибор за еднократна употреба во поглед на просториите мораат да ги исполнуваат и условите од член 27 на овој правилник.

## Член 31

Медицинскиот прибор за еднократна употреба мора да биде произведен од материјал кој е неутрален во допир со живо ткиво, со телесни течности и со лекови што со помош на него го иницираат човечкото тело и што им одговара на домашните и меѓународните стандарди (JUS или DIN, BS, ISO) и на фармакопеите.

Медицинскиот прибор за еднократна употреба мора да биде стерилен, нетоксичен и апиrogen, а поединечното пакување стерилно.

Составните делови на медицинскиот прибор за еднократна употреба не смеат во текот на стерилизацијата и чувањето под пропишаните услови да ги менуваат своите физички и хемиски својства до истекот на нивниот рок на траењето.

## Член 33

Амбалажата што се користи за пакување на медицински прибор за еднократна употреба мора да биде од таков квалитет кој обезбедува стерилност при примената на медицинскиот прибор односно до истекот на рокот на неговото траење.

## Член 34

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1618  
15 октомври 1987 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјална  
заштита,  
д-р Јанко Обочки, с. р.



959.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ПАНОРАМА”

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Panorama” број 1123 од 25 октомври 1987 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/15  
5 ноември 1987 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Доброслав Кулафиќ, с. р.

960.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, на член 58 ст. 3 и на член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

## НАРЕДБА

### ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВЕЛОСИПЕДИ СО МОТОР ВО ПОГЛЕД НА БУЧАВАТА

1. На задолжителна хомологација подлежат велосипеди со мотор, во поглед на бучавата.

2. Карактеристиките на квалитетот на велосипедите со мотор во поглед на бучавата, кои подлежат на испитување, постапката и начинот на земањето мостри, методите на испитување, контролата на сообразноста на сериски произведените велосипеди со мотор од хомологиран тип, постапката за задолжителна хомологација, содржината на извештајот за испитување на производите заради издавање на соопштенија за хомологација, изгледот на хомологационата ознака и на образецот на соопштението за хомологацијата се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на велосипеди со мотор во поглед на бучавата, што се изработени врз основа на Правилникот број 63, донесен врз основа на Спогодбата за усвојување на Еднообразните услови за хомологација и заемно признавање на хомологација на опремата и на деловите на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/62 – Меѓународни договори и други спогодби) и претставуваат составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

3. Задолжителна хомологација на велосипеди со мотор во поглед на бучавата се врши на мостри од типот на велосипеди со мотор, опфатени со оваа наредба.

4. За типот на велосипеди со мотор во поглед на бучавата, кој според извештајот за испитувањето на односниот тип ги исполнува пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологација.

5. Контрола на сообразноста на велосипедите со мотор од сериско производство, во поглед на бучавата, на хомологиран тип, врши Сојузниот завод за стандардизација.

6. За хомологациони испитувања на велосипеди со мотор во поглед на бучавата може да се овласти организација на здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, исполнува и посебни услови во поглед на опремата и стручноста и тоа:

1) за испитување на бучавата на велосипеди со мотор да располага со мерач на нивото на звукот со потребна документација за редовното баждарење;

2) за работи на испитување на бучавата на велосипеди со мотор – има работници со следни стручни квалификации и работно искуство:

а) работник што раководи со испитувањата – дипломиран инженер од техничка насока, со најмалку три години работно искуство;

б) стручни работници – техничари, со најмалку пет години работно искуство.

7. Оваа наредба ќе се применува на велосипеди со мотор од нови типови по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а на велосипеди со мотор што веќе се наоѓаат во сериско производство – по истекот на две години од денот на објавувањето на оваа наредба во „Службен лист на СФРЈ”.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 04/2-2057  
8 октомври 1987 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

#### одликуваат

– за заслуги во афирмацијата на македонската и југословенската книжевност и за придонес кон унапредувањето на културната и пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Грција

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Janis Gudelis – грчки писател, Viktorija Teodoru – грчки писател;

Бр. 90  
14 август 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

#### одликуваат

Од СР Словенија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Галић-Јесеновец Франчишка Ивица, Кумар-Кунавер Жеже Славица, Польшак Алојз Зоран, Поточник Франц Жеже, Варга Штефана Жеже, Врхунц Јанез Петер, Зимшек Антон Тоне;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Берган Јакоб Марија, Старовашник Јанеза Алојз, Жиберна-Залетел Франц Ангелца;

за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Берчич Јанез Сречко, Бергант-Нигровић Бела Гордана, Бертонцев Алојза Алојз, Бизјак Марија Војимир, Бохак Ивана Јанко, Цветко Цирил Алексеј, Дмитривић Васе Тодор, Хорват Јанез Јанез, Јелениц-Пуклавец Гојмир Аленика, Корен-Рудолф Марјана, Краљ Алојзија Андреј, Ледник Алојз Божо, Лоргер Жеже Жеже, Лотрич Ивана Ернест, Маринич Франца Франц, Новак Август Марјан, Пец Алојз Карел, Пинтерич Матија Миро, Пирц Мариј Милош, Радониц-Амброжич Франц Лидија, Скаља Јожега Јернеј, Сошошек Алојз Иван;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Брглез Иван др Иванка, Флорјанчић Јосип Маријан, Грах Штефан Роман-Жеже, Грегоровић Мато др Владимир, Клеменц Станко др Нестор, Коршић Мирко Марјан, Крижанец Франц Нико, Марковић Дамјан Петер, Шкрабан Јанез Ладислав, Шпилер Мијо Ерик, Штих Иван Иван, Томановић Вуко Петар, Вречек Иван Иван, Вућемило Милнеко Јошко, Жнидершич Антон Мартин;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Аболнар-Јоган Жежефа Алмира, Арех Алојза Алберт Винко, Бабник-Хочевар Михаел Амалија, Бачовник Иван Алојз, Баша Давид Едвард, Болчина-Вертих Антон Ивица, Брложник Адолф Ирена, Цотич-Дерлинк Венчеслав Павла, Дебевц Станислав Станислав, Долинар Жеже Жеже, Дробнич Јанез Стане, Ерлач Андреј Андреј, Фландер Алојза Стане, Гашпер Франц Франц, Геш-Камшек Франц Марија, Гејгер-Герман Јосип Ерна, Гољевшек Игнаца Аугуст, Горшич Леополд Јанез, Гробиша-Симович Рафаел Нидија, Хлупич Ивана Милан, Хојник Штефан Антон, Хојник Едварда Едвард, Јершин-Рок Матија Залка, Језерник Карл Александер, Јован-Прогар Антона Алојзија, Клеменчиц Матија Алојз, Книфиц Жеже Јоахим, Комотар Игнац Карел, Корошец Жежефа Славко, Костањевец Ивана Франц, Костевц-Ожингер Франц Марија, Кошак Јанко Марјан, Крајнц Иван Франц, Краљ Жеже Рафаел, Кржић Андреј Андреј, Кунеј Ото Јосип, Курник Матија Андреј, Квасник-Горник Жеже Марија, Лазар Антон Тоне, Лончар-Чернигој Иван Брунислава, Лорбер Иван Еди, Лушина Франц Штефанија, Маролт Фердинанд Мартин, Мехлек-Турк Франц Марица, Мелин-Пинтар Август Зофија, Микунда Жеже Жеже, Микуж Стане Стане, Муљеvec Хенрик Хенрик, Немец-Чернач Франца Марија-Алојзија, Оцелек Мартин Антон, Омерса Николај Димитриј, Пачник Мартин Жеже, Петрич-Когој Иван Иванка, Подлесник Јулиј Павел, Пресингер-Ковачич Иван Смиља, Приможич Фердинанд Антон, Прислан Јане Иванка, Пуцевц Ивана Леополд, Репше Иван Албин, Сеница Франц Игнац, Симчич Изидорја Армандо, Ситар Карла Станко, Сладович Јуриј Антон, Стаменовић-Јеглич Жеже Тончка, Стрмљан-Смркол Игнац Ангела, Свете Жеже Иван, Светелшек

Алојза Албин, Витежник-Хрњак Николаја Драгица, Вречар Мартин Албин, Задревец Стефан Алојз, Завиршек Јанеза Даница, Зазула Петер Дамјан, Зорн-Доротеа Фердинанд Клавдија, Зупан-Пенчур Иван Хедвика, Жиберна Франц Франц;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на опшонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ**

Бришки Жеже Миха, Грозник Петер Жеже, Мухвич Антуна Антун, Верчиковник Мирко Мирко;

- за покажна лична храброст во спасувањето на човечки животи

**СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ**

Цанкар Франц Роберт;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Бачовник Жежефа Штефан, Белоглавец Карел Карел, Детичек Херман Душан, Диздаревић-Сенточник Жеже Марија, Дуцман-Кричевц Клара Аница, Дујец Милан Белизар, Гортнар Блаж др Антон, Гребеншек Цирил Андреј, Кардатец-Хартман Антон Вероника, Кокаљ Ерзножник Цирил Марија, Крајнц Мирко Сречко, Лешник Мирослав Миран, Ловишек Антон Божидар, Мерјасец-Шубић Јакоб Јожица, Пикл Ернест Жеже, Скербинек Франц Франц, Шолар Иван Роман, Вехар-Рупник Жеже Ана, Вердев Жеже Жеже, Загожен Карла Жеже, Зајец Фрањо Марија, Здолшек Ивана Силво, Житник Станка Станко;

- за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Бохак Рудолф Алојз, Древеншек Мартина Јанез, Феле Владимир Гордана, Јаворич Франц Франц, Кершманц Жеже Тања, Клеменц Франц Соња, Коларич Андрија Марија, Крамер Франц Јанез, Кренкер Андреј Драго, Лах Алојз Алојз, Лесјак Турк Франц Милица, Мајцен-Удович Алојзија Алојзија, Подстеншек Фердо Јанез, Прегел Франц Франко, Седовник Иван Мартин, Штруц Франц Петер, Шваб Франшек Андреј, Ваупот Виктор Јуриј, Вогрич-Ружич Едвард Еда, Земљак Антон Антон, Жучко Жеже Жеже;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на опшонародната одбрана

**СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ**

Хрибершек Иван Зденко;

Од СФРЈ Војводина

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Чолаковић Ђуре Момо, Дејановић Димитрија Петар, Гојковић Грује Милисав, Колар Тадије Јосип, Марчек Павло Михајло, Прибић Петра Милоје;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Ердељан Милорада Никола, Ивић Михаила Јован, Кнежевић Манојла Лазар, Макан Јана Ана, Рајков Ђуре Иштван, Турица Трајана Јосип;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Даников Ђурице Вукашин, Кун Фрање Михајло, Оглановић Уроша Светозар, Пољак Мише Јано, Радојевић Николе Вукашин, Угричић Николе Петар;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Ђорѓић Ивана Милорад, Ивковић Светислава Стеван, Олушки Миливоја др Велимир, Палић Лазара Лозинка, Попов Јована др Чедомир;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Агоштон Андраша Андраш, Алексић Данила Милош, Блануша Николе Богдан, Докић Павла д-р Петар, Гардиновачки Драгомира Крста, Јовановић Миленка Слободан, Јозић Матије Матија, Каић Грга Иван, Кирчански Светозара Петар, Кнежевић Николе Драго, Ковач Андраша Ђерђ, Лукић Славка Борислав, Мајкић Душана Драган, Милинков Јелене Љубица, Новоселачки Милоша Миливој, Одаловић-Бахман Бела Марија, Павић Ивана Јозо, Племић Ђуре Ђуро, Радаковић-Ђурић Светозара Милена, Симић Љубомира Милош, Тобиаш Имре Ласло, Тодоров Ђуре Слободан, Тошков Васа Пера, Трбојевић Петра Милан, Узелац Николе Душан, Велимир Марка Ристо, Велисављевић Војина Ђурица, Влах Немање Павле, Врањешевић-Зотовић Илије Душанка;

- за заслуги во развивањето и реализацијата на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ**

Бобић Ђуре Ђуро, Лалић Ѓњатија Никола, Марошевић Андрије Марко;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Јовић Бранка Перо, Самарцић Стојана Недељко, Симић Драгомира Драган, Сремац-Продановић Мила Милка;

- за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Белић Војислава Љубинко, Хуцки Иштвана Миша, Кеџман Триве Миланко, Матић Богољуба Добрица, Сич Јожефа Андраш, Стазић-Поповић Милана Босиљка, Шобот-Чугаљ Марка Даница;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

**СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ**

Мијатов Милорада Бранислав;

Бр. 91  
25 август 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

**УКАЗ**

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Социјалистичка Република Чехословачка

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА**

Bohumil Šimaček - извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Република Чехословачка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Бр. 92  
1 септември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

**УКАЗ**

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

- за заслуги во негувањето на врските на југословенските иселеници со својата родна татковина и за придонес кон развивањето на пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уругвај

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Тадић Мије Вукадимир;

Бр. 93  
1 септември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

**УКАЗ**

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

- за заслуги во негувањето на врските на југословенските иселеници со својата родна татковина и за придонес кон развивањето на пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Соединетите Американски Држави

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН  
ВЕНЕЦ**

Јуретић Гашпара Георге (Борђе);

Бр. 94  
1 септември 1986 година  
БелградПретседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

**одликува**

- за заслуги во развивањето и унапредувањето на стопанската соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН  
ВЕНЕЦ**

д-р Зиелински Јан Адам - сопственик на фирмата „Compensa“, Виена;

Бр. 95  
1 септември 1986 година  
БелградПретседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

**одликува**

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Демократска Народна Република Кореја

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА**

Li In Guu - извонреден и ополномоштен амбасадор на Демократска Народна Република Кореја во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Бр. 96  
5 септември 1986 година  
БелградПретседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

**одликува**

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Кина

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА**

Хие Ли - извонреден и ополномоштен амбасадор на Народна Република Кина во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Бр. 97  
9 септември 1986 година  
БелградПретседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.**СОДРЖИНА:**

	Страна
956. Уредба за безбедноста на воздухопловно при- станиште	1729
957. Одлука за височината на надоместот за патиш- тата за моторни и приклучни возила со итали- јанска регистрација со кои се врши промет на стоки на територијата на Социјалистичка Фе- деративна Република Југославија	1733
958. Правилник за посебните услови за пуштање во промет на помошни лековити средства	1733
959. Решение за забрана на внесувањето и растура- њето на списанието „Рапогата“	1737
960. Наредба за задолжителна хомологација на ве- лосипеди со мотор во поглед на бучавата	1737
Одликувања	1737